

PRESTIGE LINE



PRESTIGE EG8 BK/X A80

PRESTIGE EG8 BK/X A55

PRESTIGE EG8 WH/X A80

PRESTIGE EG8 WH/X A55



Дизајн, Функционалност и Практичност

Новите аспиратори Eurolux поседуваат прегледни и елегантни форми, кои се во согласност со последните дизајнерски трендови. Се одликуваат со висока ефикасност при минимална потрошувачка на електрична енергија и се искористени во целост од светлината, која ја создаваат. Значително полесни и едноставни за монтирање, новите модели на Eurolux имаат имплементирана High Performing технологија со удобна за употреба Feel Touch контрола. Тие се создадени, за да се спојат целосно со кујната без да го изгубат својот силн идентитет. Тие секогаш се издвојуваат од сите останати, бидејќи се восхитувачки различни.

DOUBLE ASPIRATION MODE



ДВОСТЕПЕН АСПИРАТОРСКИ СИСТЕМ

Поквалитетно, побрзо и поефикасно вшмукување на пареата и миризбата.

Благодарение на филтерот, кој се наоѓа во долниот дел на аспираторот, непријатната миризба и пареа се вшмукува, не од една, туку во целост од две зони. На овој начин се обезбедува многу подобра ефикасност и значително поквалитетно отстранување на миризбите.

PERIMETER ASPIRATION



ВИСОКА ЕВОЛУЦИСКА ПЕРИМЕТРАЛНА АСПИРАЦИЈА

Гарантира оптимизирана енергетска ефикасност и намалување на бучавата

Новите аспиратори Eurolux го претстават својот ефикасен систем на аспирација кој го користи ефектот на Вентури: Воздухот кога минува низ тесниот простор на плочите се забрзува, каде што забрзан влегува во внатрешноста на аспираторот и потоа се одведува уште полесно без посебен притисок.



СЕНЗОРСКО УПРАВЛЕНИЕ

Безпрекорни резултати само со еден допир

Новото интуитивно управување од Eurolux овозможува прецизна контрола на брзините, поефикасно работење со функционалните предности, како и значајно полесна употреба и одржување на аспираторите.



ХАЛОГЕНСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Вистинските експерти создаваат „зелена“ светлина

Аспираторите Eurolux нудат енергетски ефикасен систем за удобно халогенско осветлување во кујната, со што гарантираат поголема сигурност, попродуктивна осветлена средина и помала потрошувачка на електрична енергија.

VERTICAL DESIGN



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

Тенка линија помеѓу софистицираност и функционалност

Визуелно восхитуваат, но новите аспиратори Eurolux ќе ве издвојуваат и со дизајн, кој заштедува простор. Тие се Вашиот совршен пример за ергономичност!

Аспираторите од дизајнерската линија Prestige Line by Eurolux провоцираат со модерна визија во **ИНОКС И СТАКЛО** комбинаирајќи го дизајнот, функционалноста и комфорот во една целина.



FVS TC11CT2 XS



FVS 9EPBCT2 XS
FVS 9EPBCT1 XS
FVS 7EPBT1 XS



УБАВИНА ОДНАДВОР...

Достојни и за најсмелите гурмански предизвици

Со својата нова колекција на фурни, Eurolux нуди разновидност на решенија прилагодени на вашите специфични потреби. Визијата на фурни е во целостна согласност со практичноста која ја обезбедуваат. Елегантен дизајн кој буди желба за вкусна храна; богата внатрешна и прецизна опрема која може да ги задоволи и највисоките барања. Обединети од страста кон техничките иновации и оригиналната естетика, тие се создадени да бидат победници во Вашиот избор. Бидејќи заслужуваат фурна, која не само што готви, туку и изгледа прекрасно.



PUSH КОПЧИЊА

За лесна навигација!

Комбинацијата од Push копчиња и сензорски програматор гарантира брзо и лесно поставување на најсоодветната програма и температура за подготвување на секое јадење. Освен што даваат одличен естетски изглед на дизајнот на фурната, чистењето на контролната плоча е исклучително лесно.



FULL TOUCH СЕНЗОРСКО УПРАВУВАЊЕ

Комуникацијата со еден допир е реалност!

Фурните Eurolux поседуваат напреден FULL TOUCH програматор и интелигентен сензорски дисплеј. Сензорското управување Ви овозможува да ја визуелизирате избраната програма, времето за готвење, зададената температура, така што овие и сите други подесувања може да бидат забележани на екранот на контролната плоча за цело време на готвењето. Елегантниот дизајн на контролната плоча го прави чистењето полесно од било кога.



БОГАТСТВО ВНАТРЕ...



СОНДА ЗА МЕСО

Подготовките го секое јадење совршено!

Со постојана контрола на температурата внатре во месото или на јадењето кое го подготвувате, можете да бидете целосно сигурни дека Вашите јадења се совршено испечени. Сондата е со ергономски дизајн и е сместена во предниот дел на фурната за поголема удобност. Постигнете оптимални резултати секој пат и уживајте во совршено испеченото месо!



КАТАЛИТИЧКИ ПЛОЧИ

За полесно чистење и одржување на Вашата фурна Веќе не е неопходно да одвојувате толку многу време за чистење на вашата фурна. Специјално развиените каталитички плочи, кои се наоѓаат во задниот дел на новите фурни Eurolux помагаат во разградувањето на масите за време на готвењето, а чистењето после тоа е само со влажна крпа и сето тоа со минимална поекономична потрошувачка на електрична енергија.



ЕМАЈЛ EASY CLEAN

Не ја игнорирајте удобноста при чистењето!

Површината на фурниите Eurolux, како и тавите за готвење, се покриени со отпорен на висока температура, мазен и лесен за одржување емајл EASY CLEAN. Неговата формула целосно го спречува лепењето на нечистотии и го прави чистењето на фурниите и тавите значително побрзо и поефикасно.



СО ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА


Со новите фурни Eurolux можете да постигнете забележителни резултати при готвењето, со истовремена заштеда на електрична енергија. Благодарение на иновативната технологија, преку која се постигнува максимална изолација на внатрешноста на фурниите, таа не дозволува температурна загуба и на тој начин заштеда на електричната енергија е значајна.



ТЕЛЕСКОПСКИ ВОДИЛКИ НА ДВЕ НИВОА

За поголема безбедност, за удобно и безбедно вадење од фурната

Непречено движење на телескопските водилки обезбедуваат совршена видливост, овозможува лесно и стабилно ставане и вадење на тавите, како и поголема безбедност, со што можете спокојно да уживате во процесот на готвењето, без да имате ризик тавите да излезат или да паднат од фурниите.



ЛЕСНА ДЕМОНТАЖА НА ЦЕЛОТО ВНАТРЕШНО СТАКЛО

За исклучително брзо чистење!

Благодарение на исклучителниот EASY TO REMOVE систем целото внатрешно стакло на вратата од фурниите се демонира за неколку секунди без потреба од било каков алат.



ЦЕЛОСНА 5 ГОДИШНА ГАРАНЦИЈА

за секоја фурна Eurolux

